



Дата: 19.09.2011

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

Во интерес на нашите осигуреници и согласно законските прописи, ФЗОМ од 2010 година годишно ги ревидира референтните цени за лекови на товар на Фондот (позитивна листа) според компаративна методологија изготвена по меѓународни искуства, што значи споредба на референтните цени на лекови на товар на ФЗОМ со цените на лековите во референтните земји: Хрватска, Србија, Словенија и Бугарија. Втората годишна ревизија на цените стапува во сила од 1ви октомври, 2011 год.

Од овој голем проект за Р.Македонија, се добија следниве придобивки:

1. Според меѓународната методологија се обезбедија **3 пати повеќе** лекови без доплата, во **2009 -77** лекови, а во **2011 година - 236** лекови по генерика **без доплата за осигурениците.**



2. Меѓународната методологија на ФЗОМ овозможи намалување не само на референтните цени, туку и на единствените цени на лековите и тоа на **100 лекови во 2010 и уште 61 во 2011 година**, а тоа доведе до директна заштеда на осигурениците, преку укинување или намалување на доплатите за лековите кои ги користат. **Вкупниот** број на лекови сега без доплата и доплата до **100 денари** изнесува **772 (а во 2009 -704)** што сега претставува **75% проценти од сите лекови на позитивната листа.**

3. Измените на цените на лековите кои паѓаат на товар на ФЗОМ доведуваат до директна заштеда на осигурениците од **77 милиони денари**, поради намалените доплати на лековите. Намалените цени на лековите

направија и системска заштеда од **90 милиони денари** т.е. овие заштедени пари остануваат во здравствениот систем за потребата за лекови.

4. Со новата методологија се воведоа 9 фармако-терапевтски групи т.е. групи на лекови кои се однесуваат за исти заболувања и во секоја група се воведо минимум 1 лек без доплата.
5. Дополнителни ефекти од оваа методологија Фондот очекува и во наредните неколку месеци, бидејќи се уште постојат 41 лек кои се **200%-500%** т.е. **2 до 5 пати поскапи (во 2009 биле 70-тина лекови)** споредбено со референтните земји: Хрватска, Србија, Словенија и Бугарија.

Имено, поради директна конкурентност на пазарот и веќе најавените позитивни реакции на поголем дел од добавувачите во насока на намалување на единствените цени, Фондот очекува истото да го направат и други добавувачи.



НАМАЛЕНИ		Заштеда за здравствениот систем		Вкупна заштеда
		Заштеда за здравствениот систем	Заштеда за осигурениците	
генерички	110	90.165.002,78	76.806.481,64	166.971.484,42
заштитени имиња	238			
ЗГОЛЕМЕНИ				
генерички	29	90.165.002,78	76.806.481,64	166.971.484,42
заштитени имиња	89			
НЕПРОМЕНЕТИ				
генерички	205	90.165.002,78	76.806.481,64	166.971.484,42
заштитени имиња	524			